




Министерство за
образование и наука



Национална РАМКА НА КВАЛИФИКАЦИИ

СОДРЖИНА

1. Значењето на НРК
2. Развивање на Проектот (Процес)
3. Учесници
4. Придобивки



Создавањето на компетитивна економска област бара подобро едуцирана и подобро обучена работна сила, мобилност на компетенциите и нивното признавање и користење од страна на поединци, работодавачи и целокупната социјална заедница, како и ширење на знаењето, вештините, компетенциите и иновациите. Ова бара воспоставување на нов систем на вредности и нови сфаќања за образованието и квалификациите.

Што претставува НРК

- **Инструмент** за развивање, класификација, споредување и признавање на стекнатите квалификации.
- **Јасна врска** помеѓу различните видови и нивоа и јасен преглед на начинот на стекнување на квалификациите.
- средиште за **комуникација** на сите засегнати општествени чинители

Што претставува НРК


- **реално моделирање** на образовниот профил кои ги одразува општествените потреби и социјално економска стабилност;
- **визија** за креирање на нови профили и
- најефикасен начин за **реформи на системот за образование и обука.**

Цели на НРК

1. Да ги направи квалификациите појасни,
2. Да го олесни признавањето на резултатите од учење;
3. Да обезбеди меѓународно препознавање и признавање на квалификациите;
4. Да обезбеди мобилност на учесниците и работната сила на национално и меѓународно ниво и
5. Да создаде единствен систем за управување со квалитет.

Институции и тела во НРК

- Министерство за образование и наука
- Министерство за труд и социјална политика
- Образовни институции
- Агенција за вработување на РМ
- Стопански комори
- Занаетчиска комора
- Студентски организации
- Асоцијации
- Други организации



ПРОЦЕС

➤ Национален и меѓународен

1. процес на учење
2. процес на експертиза
3. Процес на соработка
4. Процес на размена на искуства
5. Процес на размена на добри практики
6. Процес на доверба



ПРОЦЕС

TWINING ПРОЕКТ

Понатамошно
унапредување
на системот за
развој и
имплементација
на
Националната
рамка на
квалификации



цел

Да се поддржи
процесот на
натамошно
унапредување на
системот за развој
и имплементација
на Националната
рамка на
квалификации и
нејзино упатување
со ЕРК

ПРОЦЕС

Компоненти на проектот:

1. Подобрување или усогласување на релевантно законодавство во однос на НРК
2. Зајакнување на институционалните капацитети за воведување на НРК
3. Процес на развој на квалификациите за НРК

УЧЕСНИЦИ

Различен тип на учесници:

- интернационални експерти
- институции за образование и обука
- институции поврзани со пазарот на труд и вработувањето
- работодавачи
- училишта и високообразовни институции
- ученици, родители
- тела поврзани со осигурувањето на квалитет

ПРИДОБИВКИ

- менување на свеста за Националната рамка на квалификации
- усогласена релевантната легислатива со НРК
- вклученост на сите заинтересирани страни во процесот на имплементација на рамката
- зајакнати капацитетите за поддршка на НРК и нивна меѓусебна соработка
- развиени и ревидирани протоколи и правилници релевантни за НРК систем и нивно тестирање
- создавање на функционален и одржлив НРК систем

ПРИДОБИВКИ


- Идентификација на постојните квалификации земајќи ги предвид сите нивоа на НРК и нивна соодветна распределба.
- Практична примена на Методологијата за развој на квалификации
- Отпочнување на процесот на формирање на Секторските комисии за квалификации и отпочнување на работата на две Секторски комисии
- Развиени нови квалификации согласно пазарот на трудот
- Сериозен пристап во процесот на осигурување на квалитет во квалификацискиот систем и развиени водичи и протоколи за осигурување на квалитет.

Корисници на НРК

- **Работодавачите и Коморите** - ги согледуваат видовите на квалификации потребни за вработување;
- **Претпријатијата** - подобрување на вештините на своите вработени;
- **Агенцијата за вработување** - да ги користат квалификациите од НРК;
- **Институциите кои нудат образование, обука и спроведуваат оценување** што резултира со квалификации НРК
- **Поединците** - да ја согледаат врската помеѓу видот и нивоата на квалификацијата

Корисници на НРК

- **Носителите на квалификации** - основа за меѓународно признавање;
- **Креаторите на политики за образование** и
- **Економијата и општеството** - квалификациите во НРК ќе бидат усогласени со економско социјалните и културни потреби на државата

 за зголемување вработувањето, зголемување на мобилноста на кадарот и студентите, зголемување на признавањето на квалификациите и намалување на несоодветноста меѓу образованието и пазарот на трудот.



Благодарам за вниманието

natasa.janevska@mon.gov.mk